

20151504256

## СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

### УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за здравственото осигурување,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 26 август 2015 година.

Бр. 08-3912/1  
26 август 2015 година  
Скопје

Претседател  
на Република Македонија,  
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател  
на Собранието на Република  
Македонија,  
**Трајко Вељаноски**, с.р.

### ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

#### Член 1

Во Законот за здравственото осигурување („Службен весник на Република Македонија“ број 25/2000, 96/2000, 50/2001, 11/2002, 31/2003, 84/2005, 37/2006, 18/2007, 36/2007, 82/2008, 98/2008, 6/2009, 67/2009, 50/2010, 156/2010, 53/11, 26/12, 16/13, 91/13, 187/13, 43/14, 44/14, 97/14, 112/14, 113/14, 188/14, 20/15, 61/15, 98/15 и 129/15), во членот 84 став 1 во воведната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за здравствената установа ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во здравствената установа.“

Во ставот 3 зборовите: „600 до 1.000“ се заменуваат со зборовите: „500 до 750“.

#### Член 2

Во членот 84-а став 1 во воведната реченица зборовите: „2.500 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за здравствената установа, односно за правното лице ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице во здравствената установа, односно во правното лице.“

Во ставот 3 бројот „1.000“ се заменува со бројот „750“.

#### Член 3

Во членот 84-б по ставот 1 се додаваат пет нови става 2, 3, 4, 5 и 6, кои гласат:

„За прекршоците утврдени член 84-а на овој закон, овластеното лице од ставот 1 на овој член должно е на сторителот на прекршокот да му издаде прекршочен платен налог, согласно Законот за прекршоците.

Овластеното лице од ставот 1 на овој член е должно да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот од прекршочната постапка.

Во евиденцијата од ставот 3 на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следните податоци: име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

Личните податоци од ставот 4 на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

Фондот со општ акт поблиску ги определува формата и содржината на прекршочниот платен налог, на кој министерот за здравство дава согласност. “

#### Член 4

Во членот 85 став 1 во вovedната реченица зборовите: „3.000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба на работодавецот ќе му се изрече за прекршокот од ставот 1 на овој член и на одговорното лице кај работодавецот.“

#### Член 5

Во членот 86 став 1 во вovedната реченица зборовите „3.000 до“ се бришат.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за работодавецот ќе му се изрече за прекршоците од ставот 1 на овој член и на одговорното лице кај работодавецот. “

#### Член 6

По членот 86 се додаваат два нови членови 86-а и 86-б, кои гласат:

##### „Член 86-а

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице се врши согласно Законот за прекршоците.

##### Член 86-б

За прекршоците утврдени со овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд. “

#### Член 7

Подзаконскиот акт утврден со овој закон ќе се донесе во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

#### Член 8

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.